

ИЗВЕШТАЈ

**Од Ревизијата на финансиските извештаи за 2017 г.
На ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп**

Струмица, Април, 2018

ТП ревизија ВИТАНОВА – Струмица

ДО

АКЦИОНЕРИТЕ НА ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Извештај за финансиските извештаи

На ваше барање извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД прилеп, кои што го вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2017, како и Извештајот за сеопфатна добивка за периодот, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, и за интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи на друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на друштвото. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

ТП ревизија ВИТАНОВА – Струмица

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти финансиската состојба на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп, заклучно со 31 декември 2017 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Менаџментот на друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп за годината што заврши на 31 декември 2017 год.

Во Струмица, 20.04.2018 год.

Во име на

ТП Ревизија ВИТАНОВА-Струмица

Кети Витанова, Овластен ревизор



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2017 ГОДИНА

СОДРЖИНА:

Страна

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Извештај за сеопфатна добивка за 2017 година	2
Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2017 година	3
Извештај за паричните текови за 2017 година	4
Извештај за промените на главнината за 2017 година	5
Белешки кон финансиските извештаи	6-27

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ За годината што завршува на 31 Декември 2016 и 2015 (во 000 ден) 01.01. - 31.12.

		2017	2016
Приходи од продажба	4	1,773,106	1,633,620
Останати оперативни приходи (добивка)	5	54,425	34,169
Промени на залихите на готови производи и производството во тек		22,267	(40,938)
Потрошени материјали и ситен инвентар	7	(735,948)	(675,137)
Набавна вредност на стоки и материјали	8	(323,602)	(270,959)
Услуги со карактер на материјални	9	(268,640)	(188,627)
Трошоци за депрецијација и амортизација	11	(148,988)	(154,796)
Нематеријални трошоци од работењето	12	(57,525)	(50,124)
Останати трошоци од работењето од редовни активности	13	(10,584)	(13,939)
Плати и надомести	10	(145,608)	(143,044)
Добивка/загуба од оперативно работење		158,903	130,225
Финансиски приходи	6	32,315	34,875
Финансиски расходи	14	(2,929)	(2,148)
Добивка/загуба пред оданочување		188,289	162,952
Данок од добивка	15	(9,695)	(6,737)
Добивка/загуба од редовно раб. по		178,594	156,215
Број на акции:		39,918	39,918
Заработка по акција (во денари)	16	4,474	3,913

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки

Одговорен сметководител
Здравко Јорданоски

Директор
Сашко Самарџиоски

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ

на 31 Декември 2017 и 2016 (во 000 ден)

СРЕДСТВА		2017	2016
Долгорочни средства			
Материјални средства	17	901,814	573,504
Долгорочни финансиски средства	18	1,153	1,153
		902,967	574,657
Тековни средства			
Залихи	19	266,822	231,246
Побарувања за аванси во земјата	20	6,594	9,319
Парични средства и еквиваленти на	21	33,257	141,032
Побарувања од купувачи	22	220,922	203,655
Побарувања од државата и др. институции	23	47,944	4,632
Краткорочни оречени средства	24	792,745	866,406
Останати побарувања и АВР	24	5,494	6,780
		1,373,778	1,463,070
ВКУПНА АКТИВА		2,276,745	2,037,727

КАПИТАЛ И ОБВРСКИ

Капитал и резерви

Запишан основен капитал	25	305,262	305,262
Ревалоризациона резерва	ПГ	2,995	2,995
Резерви	ПГ	61,141	61,141
Акумулирана добивка/загуба	ПГ	1,450,241	1,311,123
Добивка за финансиската година	БУ	178,594	156,215
		1,998,233	1,836,736

Долгорочни обврски

26

Тековни обврски

Обврски спрема добавувачи	27	218,138	138,642
Обврски за аванси депозити и кауции	28		
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	29	52,795	59,014
Обврски према вработените	30	696	781
Останати краткорочни обврски, останати резервирања и ПВР	31	6,883	2,554
Краткорочни финансиски обврски	32		

278,512 200,991

ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ

2,276,745 2,037,727

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки

Одговорен сметководител

Здравко Јорданоски

Директор

Сашко Самарџиоски

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ
за годината која завршува на 31.12.2017 и 31.12.2016 (во 000 денари)

Готовински текови од деловни активности	2017	2016
Нето добивка/загуба после оданочување	178,594	156,215
Промени - Зголемување/намалување на :		
Залихи	(35,576)	16,506
Побарувања од купувачи	(17,267)	3,673
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	2,725	
Побарувања од државата по основ на даноци,придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кондржавата (претплати)	(43,312)	
Побарувања од вработените	1,286	
Останати краткорочни побарувања и АВР		(9,949)
Обврски спрема добавувачи	79,496	7,434
Обврски за аванси, депозити и кауции	-	
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести за плата	(6,219)	
Обврски кон вработените	(85)	508
Тековни даночни обврски		
Обврски по заеми и кредити	-	
Останати краткорочни обврски и ПВР	4,329	(18,145)
	163,971	156,242
Готовински текови од инвестициони активности		
Директни набавки на нематеријални и материјалнисредства	(328,310)	(15,994)
	(328,310)	(15,994)
Готовински текови од финансиски активности		
Зголемување/намалување на краткорочни пласмани	73,661	(124,224)
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	-	
Зголемување/намалување на капиталот	(17,097)	(17,002)
	56,564	(141,226)
Зголемување/намалување на паричните средства	(107,775)	(978)
Парични средства на почеток на годината	141,032	142,010
Парични средства на крајот на годината	33,257	141,032

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки

Одговорен сметководител
Здравко Јорданоски

Директор
Сашко Самарџиоски

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Извештај за промена на главнината на 31 декември 2017 (во 000 денари)

Позиција	Основна главнина	Задржана добивка/ загуба	Добивка/ загуба за годината	Резерв и	Ревалори з ирана вредност	Вкупно
Состојба на 01.01.2016	305,263	614,713	713,411	61,141	2,995	1,697,523
Промена на сметководствени						
Повторно утврдено с-до	305,263	614,713	713,411	61,141	2,995	1,697,523
Промени на капиталот						-
Издавање /објавување на акционерски						-
Дивиденди			(17,097)			(17,097)
Вкупна сеопфатна добивка за годината			156,215			156,215
Трансфер на задржана добивка		133,950	(133,855)			95
Состојба на 31.12.2016	305,263	748,663	718,674	61,141	2,995	1,836,736
Состојба на 01.01.2017	305,263	748,663	718,674	61,141	2,995	1,836,736
Промена на сметководствени политики						
Повторно утврдено	305,263	748,663	718,674	61,141	2,995	1,836,736
Промени на капиталот						-
Издавање /објавување на акционерски						-
Дивиденди			(17,097)			(17,097)
Вкупна сеопфатна добивка за годината			178,594			178,594
Трансфер/пренос на задржана добивка						-
Состојба на 31.12.2017	305,263	748,663	880,171	61,141	2,995	1,998,233

Запишаниот капитал е 305.263 Илј.денари

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки

Одговорен сметководител
Здравко Јорданоски

Директор
Сашко Самарџиоски

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

Назив и регистрација:

Акционерско друштво ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА Прилеп

Форма на трговското друштво : АД

ЕМБС - 4071344

Седиште, телефон, е-маил

Седиштето на друштвото се наоѓа на ул Цане Кузманоски-1

Тел: 048 421450

е-маил: pravnik@pripiv.com.mk

Дејност и вработени :

Основна дејност на друштвото е производство и промет на пиво и безалкохолни пијалоци. Покрај ова друштвото е регистрирано и за вршење на дејност според регистрацијата на друштвото.

- Вкупниот број на вработени на 31.12.2017 година е 255 вработени (2016;255)

Основачи и одговорност:

Основачи на друштвото се :

1. Акционери согласно со акционерска книга

Вид на акции: обични

Број на издадени акции : 39.918

Номинална вредност на една акција 125 ЕУР

Запишан капитал : 4.989.750 ЕУР

Број на иматели 156 и број на сопственички позиции 201

Овластувањата и одговорноста на акционерското друштво во правниот промет со трети лица е неограничено и за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Сашко Самарџиоски, генерален директор и претседател на

Управен одбор

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. Основа за составување на финансиските извештаи

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 2 до 5 и објаснувачките белешки кон нив, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (во понатамошниот текст сметководствени стандарди прифатени во Република Македонија). Се бара финансиските извештаи составени според важечките прописи да ја одразуваат примената на целокупните (деталните) прописи што се однесуваат на примената на сметководствените принципи. Во извесни случаи претпријатието може да изврши избор на одредена сметководствена политика во рамките на пропишаните сметководствени политики; во други случаи претпријатието може самостојно да одлучува дали, или нема да ја примени пропишаната сметководствена политика.

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во соодветните пресметковни периоди.

Финансиските извештаи за годините кои завршуваат на 31 декември 2017 и 2016 година на Друштвото ги презентираат финансиската состојба, резултатите од работењето, паричните текови и промените на капиталот на сите организациони единици (подружници) на територијата на Република Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2017 и 2016 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута. Финансиските извештаи за друштвото се поединечни.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Македонија и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност.

2.3. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.4. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу.

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи, се конзистентни со оние применети при составувањето на финансиските извештаи за 2016 година, доколку поинаку не е наведено во натамошниот текст.

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија бара од раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во оценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувањата и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајните сметководствени политики и соодветни објаснувачки белешки се однесуваат на обезбреднување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2016 година.

3.1. Приходи

Во согласност со прописите, приходите од работењето и останатите соодветни приходи се искажани по фактурна вредност, во моментот на нивното настанување. Ова значи дека приходите се мерат по објективна вредност на добиениот надоместок или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

3.1.1. Приходите од продажба на производи и услуги

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските рабати.

Приходот се признава во билансот на успех кога:

- На купувачот се пренесени значајни ризици и користи од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- Износот на приходите приходите може веродостојно да се измерат;
- Е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат односно кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото
- Трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со трансакцијата може со сигурност да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

3.1.2. Исправка на побарувањата на товар на трошоците

За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

3.1.3. Приходите од продажба на кредит

Приходите од продажба на кредит се признаваат во целост во корист на вкупниот приход во периодот во кој испораката е извршена.

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

3.1.4. Останатите приходи

Останатите приходи претставуваат приходи кои не потекнуваат од основната дејност на Друштвото.

3.1.5. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3.2. Расходи

3.2.1. Трошоци на реализација и расходи

Трошоците на реализација ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои се директно поврзани со остварената реализација (приход под точка 3.1.), и нивната висина е зависна од висината на реализацијата.

Трошоците се признаваат во зависност од степенот на извршување на датумот на сочинување на билансот.

Општи, административни и трошоци на продажба ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои не се директно поврзани со остварената реализација, што значи дека нивната висина е независна од висината на реализацијата.

Друштвото се придржува до следните критериуми при признавање на расходите:

- Расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- Расходите имат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- Кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавање на расходите се извршува со постапка на разумна алокација на пресметковни периоди;
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанало обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

3.2.2. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

Ентитетот ги капитализира трошоците за позајмување кои можат да се припишат на стекнувањето, изградбата или производството на средство кое се квалификува, како дел од набавната вредност на тоа средство. Овие трошоци се капитализираат како дел од набавната вредност на одредено средство кога е веројатно дека тие ќе резултираат во идни економски користи за ентитетот и дека таквите трошоци ќе можат веродостојно да се измерат.

3.2.3. Пресметување на средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи во годината на која се однесуваат.

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута на 31 декември 2017 и 2016 година се како следи:

	2017	2016
ЕУР	61.4907	61.4812
УСД	51.2722	58.3258

3.2.4. Данок на добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото. Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Даночната основа за пресметување на данокот на добивка претставува износот на добивката која се утврдува во даночниот биланс. Основата за пресметување на данокот на добивка се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночни от обврзник во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди. Искажаниот финансиски резултат од билансот на успех се зголемува за непризнаените расходи и помалку утврдени приходи утврдени со законот за данок на добивка.

Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2016: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите временски разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

3.3. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3.4. Нематеријални и материјални вложувања

3.4.1. Недвижности постројки и опрема (НПО)

3.4.1.1. Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Последователно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и било какво оштетување на вредноста. Во изминатиот период, Друштвото вршело законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредува сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и искажува издвоено во билансот на состојба.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

Модел на ревалоризација

Недвижностите се евидентирани по ревалоризираната вредност, која ја претставува нејзината објективна вредност на датумот на ревалоризација намалена за последователната акумулирана депрецијација и последователните акумулирани загуби поради обезвреднување. Ревалоризациите треба да се прават со достатна редовност за да осигураат дека сметководствената вредност материјално не се разликува од онаа која би била утврдена користејќи ја објективната вредност на крајот на периодот за известување.

3.4.1.2. Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат. Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2017 година во однос на 2016 година се следните:

Недвижности	2,5-10 %	2,5-10 %
Деловен инвентар и Мебел	5-20 %	5-20 %
Компјутерска опрема и софтвер	25 %	25 %
Телекомуникациска опрема и возила	20-25 %	20-25 %

Сите стапки се зголемени за 50 % поради работа во две и три смени

3.7.Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

Потрошокот на сировини и материјали и стоки се води по просечни цени.

Доколку набавната вредност или цената на чинење е повисока од нето продажната вредност залихите се сведуваат на нето продажната вредност.

3.8. Вложувања во подружници

Вложувањата во подружници се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност. Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва.

3.9. Вложувања во хартии од вредност

Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположливи за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположливи за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни хартии од вредност (државни записи или благајнички записи) издадени од страна на државата или Народна Банка на Република Македонија и кои Друштвото ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.10. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3.11. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансисрање. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

3.12. Капитал

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

(2) Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (резервски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото. Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени акции се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување. Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање (јавна или приватна понуда), како и со нетрговски преноси (залог и сл) согласно одредбите на Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

(3) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

(4) Ревалоризациона резерва

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.4. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

3.13. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

3.14. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

3.15. Резервации и неизвесности

(1) Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

(2) Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

3.16. Финансиски ризици и управување со финансиски ризици

3.16.1. Пазарен ризик

а) Ризик од курсни разлики

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид ризик. Според ова Друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути, кое е сепак ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чиј валутен курс се смета за релативно стабилен. Можниот ефект е даден во табелата подолу.

б) Ценовен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата во хартии од вредност и удели. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположиви за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

б) Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Друштвото нема користено вакви кредити и позајмици, може да се каже дека не постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но друштвото има депонирано(орочени) парични средства во две банки но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истиот да го намали.

3.16.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносен ризик е централизирано во Друштвото.

Ликвидносниот ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите обврски, Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.16.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства депозити во банки и финансиски институции, како и кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од продажба, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба кон клиентите. Друштвото има значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите. Најголема концентрација на побарувањата во земјата (преку 46%) се кај единаесет дистрибутери и се обезбедени со банкарски гаранции, а кон поголемиот број на големите купувачи се води и политика на лимитирање на изложеноста.

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото спроведува дејства: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби и сл. Друштвото има изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик со концентрација на побарувањата кај неколку дистрибутери во државата кои гарантираат со заложување на својот имот, банкларски гаранции или со лимитирање на изложеноста.

3.16.4. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на одобрување на овие финансиски извештаи, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2017 година, како и на данокот на додадена вредност, персонален данок на доход и придонеси на лични примања. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност. Раководството на Друштвото нема сознанија или закани за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

3.16.5. Управување со капиталниот ризик

Целите на Друштвото во врска со управувањето со капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси на сопствениците.

3.17. Утврдување на објективна вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и одтука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат на отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при пазарни услови.

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

3.18. Континуитет

Друштвото постојано врши анализа во однос на принципот на континуитет и не се очекуваат неусогласености и напуштање на работењето или дејноста во наредниот период. Во иднина се очекува

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

зголемување на обемот на работа и продолжување на својата дејност согласно со принципот на континуитет

3.19. Финаниски инструменти

3.19.1. Ризик од финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење исклучиво со сопствени средства или незначајно задолжување кај своите добавувачи. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа, преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2017 и 2016 година е следната:

Ризик од финансирање	во 000 денари	
	2017	2016
Краткорочни обврски	278,512	200,991
Пари и парични еквиваленти	33,257	141,032
Нето обврски (пари)	245,255	59,959
Вкупен капитал	1,998,233	1,836,736
% на задолженост	12.27	3.26

3.19.2. Ризик од девизна валута

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември 2017 и 2016 година по валути е следната:

	Средства во 000 ден	
	2017	2016
ЕУР	19,984	16,497
УСД		
	19,984	16,497
	Обврски во 000 ден	
	2017	2016
ЕУР	116,559	29,770
УСД		
	116,559	29,770

Друштвото претежно е изложено на ЕУР. Изложеноста спрема ЕУР кај обврските ги вклучува и обврските по кредити од домашни банки кои имаат девизна клаузула и чија отплата во денари зависи од движењата на курсот на денарот во однос на Еврото.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Средства	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2017	2016	2017	2016
ЕУР	(1,998)	(1,650)	1,998	1,650
УСД				
Нето Ефект	(1,998)	(1,650)	1,998	1,650

Обврски	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2017	2016	2017	2016
ЕУР	11,656	2,977	(11,656)	(2,977)
УСД				
Нето Ефект	11,656	2,977	(11,656)	(2,977)

3.19.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик се јавува во случај кога купувачите на Друштвото нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Побарувањата од купувачи се состојат од голем број на поединечни салда. Овие побарувања не се обезбедени со било какво обезбедување во форма на меници, гаранции или друг вид на колатерал. Најголема концентрација на побарувањата во земјата (преку 46%) се кај единаесет дистрибутери и се обезбедени со банкарски гаранции, а кон поголемиот број на големите купувачи се води и политика на лимитирање на изложеноста. Политика на друштвото е постојано следење на наплатата на побарувањата преку непосредни контакти со купувачите, а за несовесните следуваат опомена, предлози за извршување и на крај тужби.

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2017 е како што следува:

Во (000) денари	Бруто износ	Исправка на вредноста	Нето износ
Недоспеани побарувања			
Доспеани побарувања			
- до 1 година	220,922		220,922
- од 1 до 3 години			
- над 3 години			

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2016 е како што следува:

Во (000) денари	Бруто износ	Исправка на вредноста	Нето износ
Недоспеани побарувања			
Доспеани побарувања			
- до 1 година	203,655		203,655
- од 1 до 3 години			
- над 3 години			

3.19.4 Ризик од промена на каматите

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Друштвото е изложено на ризик од промените на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштво или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следува:

	во 000 денари	
	2017	2016
Финансиски средства		
<i>Некамајџоносни</i>		
- Парични средства	33,257	141,032
- Побарувања од купувачи	220,922	203,655
- Останати побарувања	60,032	20,731
	314,211	365,418
<i>Камајџоносни</i>		
- Орочени депозити	792,745	866,406
Вкупно финансиски средства	1,106,956	1,231,824
Финансиски обврски		
<i>Некамајџоносни</i>		
- Обврски кон добавувачи	218,138	138,642
- Останати тековни обврски	60,374	62,349
	278,512	200,991
<i>Камајџоносни со променлива</i>		
- Кредити од банки	-	-
Вкупно финансиски обврски	278,512	200,991

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 2% поени на каматните стапки на користените (земени) кредити и дадени депозити во банки. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

	Зголемување за 2% поени		Намалување за 2% поени	
	2017	2016	2017	2016
Земени кредити				
Дадени кредити	15,855	17,328	(15,855)	(17,328)
	15,855	17,328	(15,855)	(17,328)

3.19.5. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2017 година според нивната доспеаност:

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Ризик од ликвидност 2017	До 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	33,257				33,257
Купувачи		220,922			220,922
Останати побарувања			53,438		53,438
Дадени позајмици			6,594		6,594
Вложувања- орочени			792,745		792,745
	33,257	220,922	852,777	-	1,106,956
Добавувачи		218,138			218,138
Кредити					-
Останати обврски		53,491	6,883		60,374
	-	271,629	6,883	-	278,512

Ризик од ликвидност 2016	До 1	1-3	3-12	Над 12	Вкупно
Парични средства	141,032				141,032
Купувачи		203,655			203,655
Останати побарувања			11,412		11,412
Дадени позајмици			9,319		9,319
Вложувања- орочени			866,406		866,406
	141,032	203,655	887,137	-	1,231,824
Добавувачи		138,642			138,642
Кредити					-
Останати обврски		59,795	2,554		62,349
	-	198,437	2,554	-	200,991

Други објаснувачки белешки

Овие белешки се изразени во 000 ден. освен ако не е поинаку наведено.

ПРИХОДИ

4.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА	2017	2016
Приходи од продажба на добра	1,739,346	1,602,185
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во	23,954	22,779
Приходи од продажба на	9,806	8,656
ВКУПНО	1,773,106	1,633,620

5.ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	2017	2016
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од		65
Останати приходи од работењето	54,425	34,104
ВКУПНО	54,425	34,169

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

6.ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	2017	2016
Приходи врз основа на позитивни	2,387	1,390
Приходи од орочени депозити	29,820	33,281
Останати финансиски приходи	108	204
ВКУПНО	32,315	34,875

РАСХОДИ

7.ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	2017	2016
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	620,287	559,474
Трошоци за материјали (за администрација,	869	1,107
Трошоци за енергија (за производство)	47,022	52,883
Трошоци за енергија (за администрација)	9,510	
Трошоци за резервни делови, и материјали (за производство)	56,660	18,480
Трошоци за ситен инв., амбалажа и автогуми (за администрација)	1,600	43,193
ВКУПНО	735,948	675,137

8.НАБАВНА ВРЕДНОСТ	2017	2016
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	320,509	270,793
Набавна вредност на продадени нетековни средства кои		166
Набавна вредност на продадени материјали, резервни	3,094	
ВКУПНО	323,603	270,959

9.ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ	2017	2016
Транспортни услуги	48,746	15,817
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	2,291	2,203
Надворешни услуги за изработ. на добра и изврш. на услуги		118
Услуги за одржување и заштита	24,234	27,562
Наем - лизинг	14,419	12,899
Комунални услуги	5,634	4,549
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	162,074	118,831
Останати услуги	11,242	6,648
ВКУПНО	268,640	188,627

10.ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА И ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	2017	2016
Бруто-Плата и надоместоци на плата-производство	54,618	53,337
Бруто-Плата и надоместоци на плата-администрација	75,569	74,201
Останати трошоци за вработените	15,421	15,506
ВКУПНО	145,608	143,044

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

11. ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИРАЊА	2017	2016
Трошоци за амортизација	148,988	154,796
ВКУПНО	148,988	154,796

12. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО	2017	2016
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни	4,835	6,864
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци		
Надоместоци на членови на УО	16,405	11,854
Трошоци за спонзорства и донации	4,902	3,550
Трошоци за репрезентација	13,508	12,745
Трошоци за осигурување	1,871	2,069
Банкарски услуги и трошоци за	2,018	1,290
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и	1,192	954
Останати трошоци на работењето	12,794	10,797
ВКУПНО	57,525	50,123

13. ОСТАНАТИ РАСХОДИ	2017	2016
Расходи за дополнително одобрени попусти, рабат,		
Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	4,344	
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	6,266	13,939
Останати расходи од работењето		
ВКУПНО	10,610	13,939

14. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	2017	2016
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани	14	70
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со	2,915	2,078
ВКУПНО	2,929	2,148

15. Данок на добивка

При оданочувањето на добивката за 2017 и 2016 година како основа се зема финансискиот резултат во Билансот на успех коригиран за непризнаени расходи за даночни цели. Во продолжение ги даваме податоците за 2017 година со споредбени податоци за 2016 година

15. УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА	2017	2016
Финансиски резултат на Биланс на успех	188,289	162,952
Непризнаени расходи за даночни	(91,341)	(95,577)
Исплатени надоместоци на трошоци и други лични	4,721	11
Трошоци за репрезентација	12,163	11,470
Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за	4,344	70
Други усогласување на расходите	26,548	26,727
Реинвестирана добивка	(139,117)	(133,855)
Даночна основа	96,948	67,375
Пресметан данок на добивка	9,695	6,738

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

16. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	2017	2016
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични	178,594	156,215
Нето добивка за годината	178,594	156,215
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични	178,594	156,215
број на акции	2017	2016
Пондериран просечен број на обичните акции	39,918	39,918
Издадени обични акции на 1 јануари		
Пондериран просечен број на обичните акции на 31.12.	39,918	39,918
Основна заработувачка по акција (во МКД)	4,474	3,913

ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА

17. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Земјиш те	Градежни објекти	Опрема	Други матер.сред. и Инв.во тек	Вкупно
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2017	24,110	342,095	2,764,046	113,584	3,243,835
Корекција		(2,872)	(2,360)		(5,232)
	24,110	339,223	2,761,686	113,584	3,238,603
Зголемување	1,901	17,241	187,196	458,918	665,256
Намалување			(18,926)	(187,957)	(206,883)
Салдо на 31 Декември 2017	26,011	356,464	2,929,956	384,545	3,696,976
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2017	-	238,225	2,426,876		2,665,101
Корекција		(2,296)	2,296	(4,093)	(4,093)
		235,929	2,429,172	(4,093)	2,661,008
Амортизација		6,263	142,725		148,988
Намалување			(14,334)		(14,334)
Салдо на 31 Декември 2017	-	242,192	2,557,563	(4,093)	2,795,662
<i>Нејшо сметк. Вред. на 01.01.2017</i>	24,110	100,998	334,810	113,584	573,502
<i>Нејшо сметк. Вред. на 31.12.2017</i>	26,011	114,272	372,393	388,638	901,314

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

17. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Земјиш	Градежни	Опрема	Фин.влож.	Вкупно
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2016	22,880	321,963	2,720,817	1,001	3,066,661
Корекција		2,872	10,999	651	14,522
	22,880	324,835	2,731,816	1,652	3,081,183
Зголемување	1,230	17,260	43,946		62,436
Намалување			(11,716)		(11,716)
Салдо на 31 Декември 2016	24,110	342,095	2,764,046	1,652	3,131,903
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2016		219,199	2,296,814	499	2,516,512
Корекција		13,437	(7,429)		6,008
		232,636	2,289,385	499	2,522,520
Амортизација		5,589	149,207		154,796
Намалување			(11,716)		(11,716)
Салдо на 31 Декември 2016	-	238,225	2,426,876	499	2,665,600
Нејшо смейк. Вред. на 01.01.2016	22,880	105,636	435,002	1,153	564,671
Нејшо смейк. Вред. на 31.12.2016	24,110	103,870	337,170	1,153	466,303

Долгорочните финансиски вложувања се однесуваат на вложувања во:

- Трговско Друштво за производство, трговија и услуги Пако Мак увоз извоз ДОО при што вкупниот влог изнесува 652.000 денари односно 6% од основната главнина е во сопственост на АД Прилепска пиварница.

250710

- Други долгорочни вложени средства во вкупен износ од 501.420 ден.

(долгорочни фин.кредити 250.710 ден. и други долгорочни средства 250.710 ден)

18. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

2017 2016

Вложувања во подружници и др. вложувања

Удели во МакоПако-Ск	652	652
Вложување во БНТ	499	499
Исправка на вредноста на Вложувања во БНТ	(499)	
Други долгорочни вложувања	502	502
ВКУПНО	1,154	1,653

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

19. ЗАЛИХИ

Суровини и материјали на залиха	111,790	123,448
Отстапување од стандардните (плански) цени на суров и		
Залиха на резервни делови	50,095	48,026
Ситен инвентар во употреба	11,640	14,809
Амбалажа на залиха	5,230	68
Амбалажа во употреба	350,536	323,335
Автогуми на залиха и употреба	8,363	7,072
Вредносно усогласување на залихите на ситниот инвентар,	(362,120)	(336,958)
Производство (изградба) во тек	20,402	18,347
Готови производи на склад	38,735	18,523
Залиха на трговски Стоки	32,152	14,576
Вкалкулиран данок на додадена вредност		
Разлика во цени на стоките		
19.СЕ ВКУПНО ЗАЛИХИ	266,823	231,246

20.АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ

(За Сир.и мат.,рез.делови,Сит.инв.,амбалза и авто гуми)	2017	2016
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	6,594	9,319
ВКУПНО	6,594	9,319

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА , ЕКВИВАЛЕНТИ И ПОБАРУВАЊА

21.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	2017	2016
Парични средства на трансакциски сметки во денари	31,838	140,095
Парични средства на девизни сметки и благајни	1,419	937
ВКУПНО	33,257	141,032

22.ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ	2017	2016
Побарувања од купувачи во земјата	219,032	206,067
Побарувања од купувачи во странство	19,984	16,497
Вредносно усогл.на побарувањата	(18,094)	(18,908)
ВКУПНО	- 220,922	203,656

23.ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА	2017	2016
Данок на додадена вредност	47,831	25
Побарувања за повеќе платен данок на доб., данок на вк.прих и данок на прих. платен на стр. правно лице (задржан данок)	113	4,607
ВКУПНО	47,944	4,632

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

24.КРАТКОРОЧНИ ОРОЧЕНИ ДЕНАРСКИ СРЕДСТВА	2017	2016
Депозит во БНТ	681	681
Депозит во Стопанска б-ка	726,080	398,830
Депозит во Комерцијална б-ка		31,500
Депозит во Шпаркасе б-ка	61,500	431,700
Други побарувања-(краткорочни пласмани)	4,010	3,695
ВКУПНО	792,271	866,406

24. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА И ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ И АВР	2017	2016
Останати побарувања од вработените	14	135
Откупени сопствени акции	1,044	1,044
Вредносно усогласување на краткорочни финансии	(571)	(571)
Активни Временски Разграничувања	5,007	6,178
ВКУПНО	5,494	6,786

25. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ	2016	2017	2016	2017
Бр. на акции	Бр. на акции	Бр. на акции	000 МКД	000 МКД
Обични акции со право на	39,918	39,918	305,262	305,262
Откупени сопствени акции	(17)	(17)	(1,044)	(1,044)
Вкупно обични акции	39,901	39,901	304,218	304,218

Номиналната вредност на една акција изнесува 125 ЕУР.

Следните акционери имаат сопственост над 5% од акциите кои носат право на глас со состојба на 31 декември 2017 и 2016 година:

Акционер:	2017	2016
Кирил Самарџиоски	62.63	62.63
Сашко Самарџиоски	5.01	5.01
Панде Самарџиоска	5.01	5.01
Комерцијална банка АД (застапник-банка чувар)	7.73	4.46
Стопанска банка АД(застапник-банка чувар)	8.15	8.35

Акционерскиот капитал на Друштвото претставува номиниран капитал кој се формира со издавање на хартии од вредност (акции) на акционерите. Друштвото има издадено само обични акции. Обичните акции носат право на учество во распределбата на остварената добивка (дивиденда) и право на управување со Друштвото (право на глас)

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во 000 денари

27.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ	2017	2016
Обврски спрема добавувачи во земјата	101,579	108,872
Обврски спрема добавувачи од странство	116,559	29,770
Обврски од специфично работење		
ВКУПНО	218,138	138,642

**29.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ,
ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ**

2017

2016

Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата		
Обврски по даноци и акцизи	38,304	44,730
Обврски за данок на непризнати расх. и помалку искажани приходи		
Обврски по основ на учество во резултатот	14,491	14,285
ВКУПНО	52,795	59,015

30.ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ

2017

2016

Обврски за плата и надоместоци на плата	696	781
Останати обврски спрема вработените(патни,дневни и др.)		
ВКУПНО	696	781

**31.ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И
КРАТКОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА и ПВР**

2,017

2,016

Останати краткорочни обврски	36	
Пасивни временски Разграничувања	6,847	2,554
ВКУПНО	6,883	2,554

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

33. Поврзани субјекти:

ПОВРЗАНИ СТРАНКИ

во 000 денари						
Назив	Вид на поврзаност (друштво во сопственост на директорот, мнозинска сопственост на акционерите, раководството, вработените, итн)	Вид на деловниот однос (купувач, добавувач, кредитор и сл.)	салдо 01. 01. 2016 (+/-)	промет должи	промет побарува	салдо 31.12. 2017 (+/-)
Кирил Самарџиоски-сопственик на Пивар06 дооел	62.63% акциите во АД се се во негова сопственост	Договор за закуп-Добавувач	(788)	12,783	13,083	(1,088)
Сашко Самарџиоски	5.01% акциите во АД се се во негова сопственост					-
Панде Самарџиоска	5.01% акциите во АД се се во нејзина сопственост					-

34. Неизвесни обврски не постојат.

Хипотеки и обезбедувања не постојат

Гаранции

Примени се банкарски гаранции за обезбедување на наплатата од дистрибутерите

35. СУДСКИ СПОРОВИ

На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековни спорови. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Друштвото верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

36. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2017 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.